

Врз основа на член 23-а став 2 од Законот за едношалтерски систем и за водење на трговскиот регистар и регистар на други правни лица ("Службен весник на Република Македонија", бр.84/05,13/07 и 150/07), министерот за финансии донесе

**ПРАВИЛНИК
ЗА ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА
ПОПОЛНУВАЊЕ НА ОБРАЗЕЦОТ ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА
ОСТВАРЕНИТЕ ПРИХОДИ ПО ДЕЈНОСТИ СПД - РЕКАПИТУЛАР**

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата, содржината и начинот на пополнување на образецот за распределба на остварените приходи по дејности СПД-Рекапитулар.

Член 2

Податоците за структурата на приходи по дејности се внесуваат на образецот "Структура на приходи по дејности (СПД–Рекапитулар)", кој е даден во прилог и е составен дел на овој правилник.

Член 3

Субјектите го внесуваат податокот за приходот по дејности со искажување и на збирен податок на вкупните приходи, кој треба да е усогласен со вкупниот приход искажан во образецот Биланс на успех, односно Биланс на приходи и расходи од годишната сметка.

Член 4

Образецот од член 2 на овој правилник се доставува со годишната сметка и финансиските извештаи до Централниот регистар на Република Македонија, во еден примерок.

Член 5

Образецот од член 2 на овој правилник е стандардизиран и истиот ќе се приспособи за автоматска обработка во Централниот регистар на Република Македонија.

Член 6

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија", а ќе се применува и на изготвувањето на годишната сметка за 2007 година .

Бр. 12-19/1
31.12.2007 година
Скопје

Министер за финансии,
д-р Трајко Славески